



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "МАКЕДОНСКА
РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ"

СКОПЈЕ

Година: 28.06.2019			
Сметка	Вред	Прилог	Вредност
05-810/1			

ЈП Македонска Радиодифузија - Скопје

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 декември 2018 година
и

**Извештај на независните
ревизори**

A member of

mgjworldwide

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Извештај за финансиска состојба	6
- Извештај за сеопфатна добивка	7
- Извештај за промените во капиталот	8
- Извештај за паричните текови	9
- Белешки кон финансиските извештаи	10
- Прилози	

До:
Раководството на
ЈП Македонска Радиодифузија Скопје

Извештај на независните ревизори

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на „Македонска Радиодифузија“ Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2018 година и Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Основа за мислење со резерва

Како што е објавено во Белешката 5 кон придружните финансиски извештаи, нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година изнесува 328.373 илјади Денари. Ставките на недвижностите, постројките и опремата набавени во периодот пред 2005 година, се иницијално евидентирани по нивната историска набавна вредност намалена за соодветната акумулирана амортизација и последователно, на крајот на секој пресметковен период, ревалоризирани, со примена на официјално објавени индекси за ревалоризација, врз нивната (ревалоризирана) набавна вредност и акумулирана амортизација. Ефектите од ревалоризацијата се иницијално евидентирани како ревалоризациона резерва во рамките на капиталот на Друштвото, а последователно прекнижени на сметката на акумулираните добивки. Ваквото прекнижување не е во согласност со прифатените сметководствени политики, кои бараат ревалоризационите резерви да се признаваат се до моментот на престанок на признавањето на средството или групата на средства на кои се однесуваат.

Понатаму, ревалоризацијата на недвижностите, постројките и опремата по пат на индексирање не е во согласност со прифатената сметководствена политика за нивно последователно признавање која бара овие средства да бидат признаени според нивната историска набавна вредност намалена за соодветната исправка на вредност или пак како дозволен алтернативен пристап, според нивната објективна вредност која претставува пазарна вредност утврдена врз основа на резултатите од претходно извршена проценка од страна на независни професионални проценители.

Освен тоа, прифатената сметководствена политика за проверка на нефинансиските средства од потенцијално оштетување, опишана подетално во Белешка 2.4 кон овие финансиски извештаи, бара Друштвото на крајот на секој пресметковен период, да направи проценка на можното оштетување на своите материјални средства и доколку се идентификувани такви случаи, на ниво на т.н. единици кои генерираат парични текови, да ја утврди и евидентира веднаш како оштетување разликата помеѓу евидентираната и употребната или нето продажната вредност. Врз основа на спроведените ревизорски процедури ние не стекнавме достатни и соодветни докази дека ваква проценка е извршена на датумот на известување.

Поради природата и комплексноста на овие средства, ние не бевме во состојба да направиме таква сопствена проценка и со разумна сигурност да утврдиме дали се потребни корекции на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на датумот на известување.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Понатаму како што е објавено во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи и врз основа на спроведените испитувања на расположливата изворна документација поврзана со ставките на недвижностите, ние констатиравме дека Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година има евидентирано земјиште во износ од 218.891 илјади Денари. Согласно имотно-правната документација, Друштвото има добиено земјиште на користење од страна на државата, но не и сопственост на истото, ниту пак Друштото има покренато постапка за откуп или трансформација со што нема извршено усогласување на фактичката со евидентираната состојба на овие средства според регистарот и сметководствената евиденција на датумот на известување. Имено, Друштвото не поседува во својата сметководствена евиденција соодветни докази за правото на сопственост. Според тоа, Друштвото има евидентирано во својата сметководствена евиденција, земјиште за кои средства ние не стекнавме достатни соодветни докази за сопственост врз истите.

Понатаму како што е објавено во Белешка 5 кон придружните финансиски извештаи и врз основа на спроведените испитувања на расположливата изворна документација поврзана со ставките на недвижностите, ние констатиравме дека Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година има евидентирано градежни објекти во износ од 9.662 илјади Денари. Согласно имотно-правната документација, Друштвото има добиено градежни објекти на користење од страна на државата, но не и сопственост на истото, и за истото Друштото има покренато постапка за легализација на градежните објекти со кои располага. Според тоа, Друштвото нема извршено усогласување на фактичката со евидентираната состојба на овие средства според регистарот и сметководствената евиденција на датумот на известување. Имено, Друштвото не поседува во својата сметководствена евиденција соодветни докази за правото на сопственост. Според тоа, Друштвото има евидентирано во својата сметководствена евиденција, градежни објекти за кои средства ние не стекнавме достатни соодветни докази за сопственост врз истите.

Како што е објавено во Белешка 2.4 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има евидентирано телекомуникациска опрема за која Друштвото има утврдено животен или корисен век од 4 години. Векот на употреба на опремата потребно е да се дефинира според очекуваната корисност на средството и соодветно Друштвото да направи сопствена проценка на корисниот век на ваквата опрема од страна на стручни и компетентни лица со цел да се процени корисниот век согласно барањата на МСС 16 – Недвижности, постројки и опрема имајќи ги во предвид сите фактори кои влијаат на трошењето на овие средства (физичко трошење, техничка и комерцијална застареност и други ограничувања). Друштвото има формирано работна група која има направено извештај за проценка на корисниот век на средствата, но истиот сеуште не усвоен од Управниот Одбор.

Како што е објавено во Белешка 8 кон придружните финансиски извештаи, салдото на залихите на Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година изнесува 42.884 илјади Денари. Ние не присуствувавме на пописот на залихите на Друштвото на наведениот датум бидејќи тој му претходеше на датумот кога бевме ангажирани за ревизори на Друштвото. Следствено, ние не бевме во состојба, со примена на други ревизорски процедури, да стекнеме разумно уверување во однос на количините и вредноста на залихите со состојба на 31 декември 2018 година.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Како што е објавено во Белешка 11 кон придружните финансиски извештаи, евидентиранит износ на државен капитал на Друштвото на 31 декември 2018 година изнесува 365.360 илјади Денари и истиот не е запишан и усогласен со регистрираната основна главнина според изводот од Централниот Регистар на Република Македонија. Нам не ни беше презентирано соодветно задоволително објаснување за причините за оваа неусогласеност. Поради тоа ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување во однос на валидноста и точноста на евидентиранит износ на основната главнина на Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година.

Како што е објавено во Белешка 14 кон придружните финансиски извештаи со состојба на 31 декември 2018 година, обврските на Друштвото кон добавувачите изнесуваат 12.134 илјади Денари, додека останатите тековни обврски изнесуваат 35.899 илјади Денари. Според информациите од раководството, износот од 30.047 илјади Денари се однесува на обврски кон Управа за јавни приходи за данок на добивка за кои согласно записникот од надворешна контрола пресметана е камата за ненавремена исплата на обврската за данок на добивка на износ од 12.061 илјади Денари. Соодветно, расходите за тековната 2018 година и обврските се потценети, додека пак добивката за годината што заврши на 31 декември 2018 година е преценета за погоре презентираниот износ на дополнително утврдените расходи.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото "Македонска Радиодифузија", Скопје на ден 31 декември 2018 година, како и резултатот од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018.

А&БА Групп дооел, Скопје

Овластен ревизор



Бојан Петрески

24 јуни 2019



Управител



Дарко Калин


² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година


ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2018 и 2017
Во илјади денари

	Белешка	2018	2017
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	5	328.373	371.228
Нематеријални средства	6	-	97
		328.373	371.325
Тековни средства			
Залихи	8	42.884	36.203
Побарувања од купувачи и останати побарувања	9	13.145	10.430
Побарувања за данок од добивка		-	749
Парични средства и еквиваленти	10	301.669	179.160
		357.698	226.542
Вкупно средства		686.071	597.867
Капитал и обврски			
Капитал	11		
Државен капитал		365.360	365.360
Резерви		6.299	7.096
Акумулирана добивка		177.940	46.435
Вкупно капитал		549.599	418.891
Обврски			
Нетековни обврски			
Долгорочни позајмици	12	669	7.322
Одложени приходи	13	65.020	108.280
		65.689	115.602
Тековни обврски			
Краткорочни позајмици	12	15.768	15.341
Обврски за данок на добивка		9.798	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	14	45.217	48.033
		70.783	63.374
Вкупно обврски		136.472	178.976
Вкупно обврски и капитал		686.071	597.867

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

Овие финансиски извештаи се одобрени од Управниот одбор на ЈП Македонска Радиодифузија Скопје и потпишани во негово име од:


Г-ѓа Снежана Стојановска
 Овластен сметководител
 Одделение за финансии и сметководство


Г-дин Адмирим Алити
 Директор

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината која завршува на 31 декември 2018 и 2017

Во илјади денари

	Белешка	2018	2017
Приходи од продажба	15	249.035	209.605
Останати приходи	16	51.364	79.179
Трошоци за материјали и енергија	17	(28.608)	(31.156)
Трошоци за вработени	18	(51.048)	(55.550)
Депрецијација и амортизација	5,6	(47.649)	(84.318)
Останати оперативни трошоци	19	(28.568)	(67.947)
Добивка од оперативни активности		144.526	49.813
Финансиски приходи		1.978	1.325
Финансиски (расходи)		(26)	(62)
Финансиски приходи/(расходи), нето	20	1.952	1.263
Добивка пред оданочување		146.478	51.076
Данок на добивка	21	(14.973)	(5.525)
Добивка за годината		131.505	45.551
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		131.505	45.551

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2018 и 31 декември 2017
Во илјади денари

	Државен капитал	Резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
На 01 јануари 2018 година	365.360	7.096	46.435	418.891
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Ревалоризација на нетековни средства	-	(797)	-	(797)
Вкупно трансакции со сопствениците	-	(797)	-	(797)
Добивка за годината	-	-	131.505	131.505
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	131.505	131.505
На 31 декември 2018 година	365.360	6.299	177.940	549.599
На 01 јануари 2017 година	365.360	6.299	884	372.543
<i>Трансакции со сопствениците</i>				
Ревалоризација на нетековни средства	-	797	-	797
Вкупно трансакции со сопствениците	-	797	-	797
Добивка за годината	-	-	45.551	45.551
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	45.551	45.551
На 31 декември 2017 година	365.360	7.096	46.435	418.891

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината која завршува на 31 декември 2018 и 31 декември 2017

Во илјади денари

	Бел.	2018	2017
Оперативни активности			
Добивка пред оданочување		146.478	51.076
Исправки за:			
Депрецијација	5,6	47.649	84.318
Одложени приходи од донации	16	(43.260)	(75.213)
Приход од наплатени, претходно отпишани побарувања	16	(8.104)	(3.643)
Приходи од отпис на обврски	16		
Нето сегашна вредност на расходуванa опрема	19	166	1.554
Расход од оштетување на ненаплатливи побарувања	19	2.880	41.272
Приходи од камати	20	(1.978)	(1.322)
Расходи од камати	20	9	43
Добивка од работење пред промени во оперативниот капитал		143.840	98.085
<i>Промени во оперативниот капитал:</i>			
Залихи		(6.681)	1.304
Побарувања од купувачи и останати побарувања		2.508	(30.729)
Обврски кон добавувачи и останати обврски		(2.816)	(14.732)
Оперативна добивка по промени во обртен капитал		136.851	53.928
(Платени) камати		(9)	(43)
(Платен) данок од добивка		(4.426)	(7.195)
Нето парични текови од оперативни активности		132.416	46.690
Инвестициони активности			
(Набавка) на недвижности, постројки и опрема		(5.659)	(46.029)
Приливи по камати		1.978	1.322
Нето парични текови од инвестициони активности		(3.681)	(44.707)
Финансиски активности			
(Одливи) од исплатени позајмици со камата		(6.226)	(7.378)
Нето парични текови од финансиски активности		(6.226)	(7.378)
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти		122.509	(5.395)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		179.160	184.555
Парични средства и еквиваленти на крајот	10	301.669	179.160

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

ЈП Македонска Радиодифузија Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е јавно претпријатие основано од Владата на Република Македонија со Закон за основање на ЈП Македонска радиодифузија, донесен на 28 јануари 1998 година.

Друштвото е регистрирано во Централен Регистер на Република Македонија под ЕМБД бр.5218837 и Деловоден број: 30120120032220. Седиштето на Друштвото е во Скопје на Бул. Гоце Делчев бр.19 Скопје.

Во согласност со член 5 од Законот за основање на ЈП Македонска радио дифузија – Скопје (Сл. Весник на РМ бр.6/98 и дополнување во бр.98/2000) основна дејност на Друштвото опфаќа:

- развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна мрежа на територијата на Република Македонија;
- обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и други информациски содржини наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска радио-телевизиска мрежа на територијата на Република Македонија;
- обезбедување на телетекс, пренос на податоци преку радио и други услуги преку основната радиодифузна мрежа;
- обезбедување емитување на посебни програми за информирање, зачувување на културните и историските традиции и за одржување и унапредување на врските со иселениците и други граѓани од Република Македонија кои живеат во соседните земји, Европа и други континенти; и
- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Македонија со радио и телевизиски сигнали емитувани од МРТ, како и контрола и мерење на пречки од други радиодифузни станици.

Друштвото може да остварува и дополнителни активности и услуги со надомест, по други радиодифузни мрежи, поврзани со основната дејност, а особено заради целосно и економично користење на техничките и човечките капацитети и остварување на дополнителен приход.

Основна дејност на Друштвото е регистрирана според шифра 61.20 дејности на бежични телекомуникации – развој, проектирање, изградба и одржување на основната радиодифузна мрежа на територија на Република Македонија.

Друштвото ги извршува своите активности преку:

- три радио мрежи на ултра кратки бранови (ВХВ/ФМ)
- една радио мрежа на средни бранови (СБ)
- дигитален мултиплекс (ДВБ-Т); и
- мрежа за микробранови дигитални преносни врски.

Друштвото е формирано со цел да ги исполнува јавните потреби на граѓаните со ефикасно и економично располагање на собраните средства од дадените услуги во склоп на својата дејност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)

Друштвото ја обавува својата дејност врз основа на следнава законска рамка, и тоа:

- Закон за основање на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје (Сл. Весник на РМ бр.6/98 и дополнување во 98/2000);
- Закон за јавни претпријатија (Сл. Врсник на РМ бр.38/96.....97/10)
- Закон за електронски комуникации (Сл. Врсник на РМ бр. 3/2014, 188/2014)
- Закон за радиодифузна дејност (Сл. Врсник на РМ бр. 100/2005.....145/2010)
- Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Сл. Врсник на РМ бр.184/2013.....132/2014).

Организационата структура на Друштвото (до ниво на сектор) е како што следи:

Деловни единици/сектори

ДЕ Пренос и емитување

- Сектор Предавателна техника
- Сектор Репетиторска техника
- Сектор Телекомуникации

ДЕ Инженеринг

- Сектор Заедничка техника
- Сектор за развој и инвестиции

ДЕ ЕПОР

- Сектор за економски работи
- Сектор за правни, кадровски и општи работи

Органите на Друштвото, согласно член 16 од Законот за јавни претпријатија се Управниот одбор, Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиско работење и Директорот.

Управниот одбор на 31 декември 2018 година е во следниот состав:

Име и презиме	Позиција во УО
Маја Герасимовска	Член на УО
Билјана Боцевска	Член на УО
Размена Чекиќ	Претседател на УО
Дионис Танасковски	Член на УО
Алајдин Алиу	Член на УО
Вегим Селими	Заменик претседател на УО
Марко Михаилоски	Член на УО

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)

Надзорниот одбор на 31 декември 2018 година е во следниот состав:

Име и презиме	Позиција во НО
Небојша Трајковски	Претседател на НО
Магдалена Савевска	Член на НО
Сашо Јаковлески	Заменик претседател на НО
Валентин Тасевски	Член на НО
Сефедин Алити	Член на НО

На 3 октомври 2018 година, Директор на Друштвото е назначен М-р Адмирим Алити именуван од страна на Управниот одбор со Одлука бр. 02-683/5 од 3 октомври 2018 година, и стапил на должност на 18 декември 2018 година.

Просечниот број на вработени во Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2018 година изнесува лица 117 лица (2017: 129 лица).

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 06/2016) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со МСФИ прифатени и објавени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и оценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Друштвото ја води сметководствената евиденција и подготвува финансиски извештаи во локалната валута – Македонски Денар (МКД или Денар) која претставува функционална и презентациска валута.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Основа за подготовка (продолжува)

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено. Оному каде што е неопходно направени се прилагодувања во презентацијата на споредбените податоци со цел истата да одговара на презентацијата на тековните податоци.

2.2. Странски валути

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари ("Денари") по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2018	31 декември 2017
1 УСД	53,6887 Денари	51,2722 денари
1 ЕУР	61,4950 Денари	61,4907 денари

2.3. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Цената на чинење на средствата, изградени во сопствена режија, се состои од трошокот за материјал, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога трошокот на ставката може разумно да се измери.

Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во Извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Градежни објекти	40 години
Компјутери	4 години
Погонски и деловен инвентар, мебел и транспортни средства	4-5 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентирано износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентирано износ. Разликите се вклучени во Извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

2.4. Нематеријални средства

Нематеријални средства стекнати од страна на Друштвото, со дефиниран век на употреба, се мерат според набавна вредност намалена за акумулирана амортизација и загуби од оштетување.

Последователните набавки се капитализираат само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи пропорционална метода во текот на период од пет години.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2.5. Оштетување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства со дефиниран век на употреба се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентиранiot износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентиранiot износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа невозможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.6. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, кредити и побарувања, финансиски средства кои се чуваат до доспевање и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите за набавка на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства наменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања како и парични средства и еквиваленти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството. Финансиските средства кои се признаваат според објективна вредност преку добивки или загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата се последователно евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата. Сите финансиски средства кои не се признаваат според објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната објективна вредност зголемена за трошоците на трансакциите.

Добивките или загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивки / загуби во периодот кога настануваат. Приходите од дивиденди се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во извештајот за сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесуваат. Каматите од средствата расположливи за продажба, пресметани врз основа на ефективната каматна стапка се признаваат во добивки/загуби како финансиски приходи. Приходи од дивидени од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивки / загуби како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Оштетувањето на финансиските средства

а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата. За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена. Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во подточка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот. Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

2.7. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.8. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за трошоците за завршување, маркетинг и дистрибуција. Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек и вклучува трошоци направени за нивна набавка, достава до постоечката локација и состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

2.9. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени стоки во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на плаќања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби со признавање на резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

2.10. Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на стекнување.

2.11. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

(а) Државен капитал

Државниот капитал се состои од објективната вредност на монетарните и немонетарните средства доделени од страна на основачот на Друштвото во моментот на неговото основање. Последователно, основачкиот капитал е зголемуван по пат на алокација на добивките и ревалоризационите резерви.

(г) Резерви

Резервите, кои се состојат од ревалоризациони, задолжителни резерви и резерви од реинвестирана добивка се создадени во текот на периодите врз основа на добивки/загуби од ревалоризација на материјалните средства и финансиските средства расположливи за продажба, во случајот со ревалоризациони резерви како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законска регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото. Согласно со законската регулатива резервите може да се користат за покривање на загубите, за купување на сопствени удели и исплата на дивиденди.

(д) Акумулирани добивки/загуби

Акумулираните добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.12. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Сите финансиски обврски на Друштвото на датумите на известување се класифицирани во категоријата останати финансиски обврски по амортизирана набавнавредност. Овие финансиски обврски се состојат од обврски спрема добавувачи и останати обврски и позајмици.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка. Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече.

Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.13. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивки или загубите во периодот во кој настанале.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.14. Наем

Друштвото признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Друштвото како закупец

Финансиски наем е тековен закуп на средство кој на Друштвото суштински му ги пренесува ризиците и бенефитите поврзани за сопственоста на предметот на наем. Закупените средства се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по нивната објективна вредност или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните наем плаќања. Плаќањата по основ на наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на наем обврските со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приhodот. Капитализираните средства за наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот работен век на средството или според наем периодот, ако не постои реална сигурност дека Друштвото ќе стекне сопственост над средството до крајот на наем периодот.

Исплатите на оперативен наем се признаваат како трошок на правопропорционална основа во текот на наем периодот. Поврзаните трошоци како што се трошоци за одржување и осигурување се признаваат во периодот на нивното настанување.

Друштвото како закуподавач

Наемот каде Друштвото како закуподавач суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен наем во Извештајот за финансиската состојба се презентираат како одложени трошоци и се признаваат како добивки / загуби во текот на наем периодот на иста основа како приход од наемнини. Непредвидените наемнини се признаваат како приход во периодот во кои се јавиле. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

2.15. Тековен и одложен данок на добивка

Трошокот за данок на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамки на одреден период за надомест или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска за наредните периоди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Тековен и одложен данок на добивка (продолжува)

Одложен данок на добивка

Одложен данок на добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен трошок се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен трошок се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година Друштвото нема евидентирано одложени даночни обврски односно средства.

2.16. Надомести за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени.

Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето во износ утврден согласно законската регулатива. Друштвото не пресмета и не евидентира резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените на датумот на Извештајот за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.17. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.18. Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската.

2.19. Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти. Приходите се признаваат кога сумата од приходите може прецизно да се измерат и се очекува дека економските користи од извршената трансакција ќе има прилив во Друштвото, кога направените трошоци или идни трошоци може прецизно да се измерат и се исполнети критериумите за различните активности на Друштвото.

Приходи од продажба на производи

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Приходи од радиодифузна такса

Радиодифузната такса претставува јавна давачка што служи за покривање на трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста.

Радиодифузната такса се плаќа месечно во износ од 190 денари. Износот се менува еднаш годишно во зависност од висината на трошоците за живот од претходната година, објавен од Државен завод за статистика. Според Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Сл.Весник 184/2013 година, ЈРП МРТ води регистар на обврзници, а пресметувањето, утврдувањето на висината и наплатата во име и за сметка на МРТ ги врши Управата за јавни приходи. Наплатата се врши на собирни сметки на МРТ, од каде уплатените средства, по задржување на 3% провизија за УЈП, се насочуваат на корисниците наведени во член 135 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. ЈП Македонска радиодифузија, во согласност со член 140 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, добива 19,5% од уплатата за одржување и употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа.

Во септември 2017 година, со измени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузната такса е укинута. Со овие измени пропишано е обезбедување на средства за финансисрање на радиодифузната дејност со средства од Буџетот на РМ. Распределбата на средствата помеѓу корисниците на средствата не е променета.

Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на празопрпорционална основа во текот на наем периодот. Непредвидените наемнини, доколку ги има, се признаваат како интегрален дел од вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот принос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камата на обврските по позајмици и трошоци за камата на задоцнети плаќања. Трошоците за позајмици се признаваат во добивки или загуби со користење на методот на ефективна камата.

Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Признавање на приходите и расходите (продолжува)

Пребивање на приходите и расходите

Во текот на своето редовно работење, Друштвото учествува во други трансакции кои не генерираат приходи, туку се инцидентни во однос на главните активности кои генерираат приходи. Друштвото ги презентира резултатите од таквите трансакции преку пребивање на секој приход со соодветните расходи кои произлегуваат од истата трансакција, кога ова презентирање ја одразува суштината на трансакциите или настаните.

2.20. Државни поддршки

Друштвото добива државни поддршки во вид на основни средства и субвенции. Државните поддршки не се признаваат додека нема разумна сигурност дека Друштвото ќе ги исполни условите кои се наведени во договорите за поддршка како и сигурност дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки чии примарен услов е дека друштвото може да купува, гради или поинаку набавува нетековни средства, се признаени како одложен приход во Извештајот на финансиска состојба и пренесен во добивка или загуба на системска и рационална основа во текот на корисниот период на поврзаните средства.

2.21. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото е евидентирана како обврска во финансиските извештаи во периодот кога тие се одобрени од акционерите на Друштвото.

2.22. Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

2.23. Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Друштвото со поврзани субјекти се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.24. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1. Фактори на финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Друштвото доколку корисникот или договорната страна на финансискиот инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски. Кредитниот ризик настанува од побарувања од купувачи, депозити во банки и парични средства и парични еквиваленти.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е под влијание од страна на индивидуални карактеристики на секој клиент. Друштвото има воспоставени политики, за да се осигура дека продажбата на стоки и услуги е извршена на корисници со соодветна кредитна историја, односно Друштвото има воспоставени политики според кои кредибилитетот на секој дилер и клиент со поголеми нарачки е анализиран пред потпишување на договорот, додека малопродажбата целосно е однапред планирана.

Кај Друштвото не постои материјално значајна концентрација на кредитен ризик поради големиот број на клиенти и нивните различни профили кои се во различни индустрии и географски региони.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на Извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела:

Класи на финансиски средства - евидентирана вредност

	2018	2017
Побарувања од купувачи, нето	12.704	9.891
Побарувања од вработени	165	177
Побарувања од извршители	145	145
Парични средства и еквиваленти	301.669	179.160
	314.683	189.373

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.3. Ризик од ликвидност

Претпазливо управување со ризик од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Друштвото, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

31 Декември 2018				
	Тековни		Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 години
Обврски кон добавувачи	13.364	-	-	-
Обврски кон вработени	346	-	-	-
Обврски за надоместоци спрема членови на управен и надзорен одбор	143	-	-	-
Позајмици со камата	15.768	669	-	-
	29.621	669	-	-

31 Декември 2017				
	Тековни		Нетековни	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Подоцна од 5 години
Обврски кон добавувачи	12.134	-	-	-
Обврски кон вработени	4.422	-	-	-
Обврски за надоместоци спрема членови на управен и надзорен одбор	129	-	-	-
Позајмици со камата	15.341	5.628	1.694	-
	32.026	5.628	1.694	-

3.4. Пазарни ризици

Пазарен ризик е ризик од промени во пазарни цени, курсевите на странските валути и каматните стапки кои имаат влијае на приходите на Друштвото или на вредноста на финансиските инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е управување и контрола на изложеноста на пазарен ризик во прифатливи рамки и оптимизирање на поврат на средствата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од курсни разлики

Друштвото има деловни активности на меѓународните пазари, и е изложено на ризик од курсни разлики кој се јавува од изложеноста кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути. Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следи:

	2018	2017
Средства		
ЕУР	821	881
Обврски		
ЕУР	4.916	4.914
Нето средства	(4.095)	(4.033)

Анализа на сензитивноста на странски валути

	% на промена на курсот	Ефект врз финансискиот резултат	
		2018	2017
ЕУР	1%	(41)	(40)

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот за 1% во однос на ЕУР. Негативен износ погоре означува намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај ако Денарот ја зголеми својата вредност во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР. При намалување на вредноста на Денарот во однос на странските валути за 1% во однос на ЕУР, ефектот врз добивката или останатиот капитал е еднаков, но со обратен предзнак, како што е прикажано во табелата погоре (во илјади Денари).

Ризик од каматни стапки врз паричните текови и објективната вредност

Друштвото е изложено на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз неговата финансиска состојба и паричните текови. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност. Постои значителна концентрација на позајмици со камата од локални финансиски институции на денот на известување. Флукуациите во пазарните каматни стапки, според кои средствата се позајмени, може да имаат неповолен ефект врз успешноста во финансирањето на Друштвото. Во исто време, Друштвото нема значителни пласирања на своите средства во орочени депозити и високо ликвидни хартии од вредност, кои носат дополнителен приход од камата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Пазарни ризици (продолжува)

	2018	2017
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Побарувања од купувачи, нето	12.704	9.891
Побарување од вработени	165	177
Побарувања од извршители	145	145
Парични средства и еквиваленти	42	57
	13.056	10.270
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	301.627	179.103
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и еквиваленти	-	-
	314.683	189.373
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи	13.364	12.134
Позајмици со камата	10.134	10.293
Обврски кон вработени	346	4.422
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	143	129
	23.987	26.978
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	6.303	12.370
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Позајмици со камата	-	-
	30.290	39.348
Анализа на сензитивноста на каматни стапки		
		2018
	Нето износ	2% (2%)
Со променлива каматна стапка	-	-
		2017
	Нето износ	2% (2%)
Со променлива каматна стапка	-	-

Позитивниот односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се овозможување на Друштвото да продолжи со своите деловни активности според принципот на континуитет со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Друштвото се состои од обврски, кои ги вклучуваат позајмиците обелоденети во Белешка 12, парични средства и еквиваленти и главнина, која се состои од уплатен капитал, законски резерви и акумулирана добивка.

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на годишна основа како однос на нето обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал. Нето обврските по кредити се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2018	2017
Позајмици со камата	16.437	22.663
Парични средства и еквиваленти	(301.669)	(179.160)
Нето обврски	(285.232)	(156.497)
Капитал	549.599	418.891
	-	-

3.6. Процена на објективна вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Процена на објективна вредност (продолжува)

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, Друштвото нема средства класифицирани во оваа категорија.

3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2018	2017	2018	2017
Средства				
Побарувања од купувачи, нето	12.704	9.891	12.704	9.891
Побарување од вработени	165	177	165	177
Побарувања од извршители	145	145	145	145
Парични средства и еквиваленти	301.669	179.160	301.669	179.160
Вкупни средства	314.683	189.373	314.683	189.373
Обврски				
Позајмици со камата	16.437	22.663	16.437	22.663
Обврски кон добавувачи	13.364	12.134	13.364	12.134
Обврски кон вработени	346	4.422	346	4.422
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	143	129	143	129
Вкупни обврски	30.290	39.348	30.290	39.348

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност, поради нивната краткорочна доспеаност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски спрема доверителите и обврски по кредити

Објективната вредност на обврските кон добавувачите и останатите обврски е приближна на евидентираната вредност. Објективната вредност на позајмените со варијабилна каматна стапка е приближна на евидентираната вредност поради прилагодувањата на каматните стапки и специфични финансиски обврски кон пазарните каматни стапки за слични инструменти.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 кон овие финансиски извештаи, од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување кај нефинансиски средства

Загуби од оштетување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Оштегување кај финансиски средства

Оштегување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на процена на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При процена на соодветноста на загубата поради оштетување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, процената се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради оштетување кои се досега признати.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2018 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешка 5 и 6.

Залихи

Залихи се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При процената на нето реализационата вредност ги зема предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжува)

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за процена. Во примената на техниките за процена, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоците не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

5. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Вкупно
Набавна вредност или ревалоризирана вредност				
На 01 јануари 2017	218.891	266.140	1.442.474	1.927.505
Набавки	-	1.640	44.389	46.029
Ревалоризација	-	3.726	19.805	23.531
Расходувања и оттуѓувања	-	-	(365.412)	(365.412)
На 31 декември 2017	218.891	271.506	1.141.256	1.631.653
На 01 јануари 2018	218.891	271.506	1.141.256	1.631.653
Набавки	-	-	5.659	5.659
Ревалоризација	-	(3.726)	(19.805)	(23.531)
Расходувања и оттуѓувања	-	-	(28.544)	(28.544)
На 31 декември 2018	218.891	267.780	1.098.566	1.585.237
Акумулирана депрецијација				
На 01 јануари 2017	-	252.690	1.264.977	1.517.667
Депрецијација за годината	-	5.589	78.292	83.881
Ревалоризација	-	3.565	19.170	22.735
Расходувања и оттуѓувања	-	-	(363.858)	(363.858)
На 31 декември 2017	-	261.844	998.581	1.260.425
На 01 јануари 2018	-	261.844	998.581	1.260.425
Депрецијација за годината	-	982	46.461	47.443
Ревалоризација	-	(3.615)	(19.120)	(22.735)
Пренос од / во	-	(3.566)	3.566	-
Корекција по попис	-	-	166	166
Корекција/пренос на депрецијација од нематеријални средства	-	-	109	109
Расходувања и оттуѓувања	-	-	(28.544)	(28.544)
На 31 декември 2018	-	255.645	1.001.219	1.256.864
Нето евидентирана вредност				
На 31 декември 2017	218.891	9.662	142.675	371.228
На 31 декември 2018	218.891	12.135	97.347	328.373

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Расходување на недвижности, постројки и опрема

Во текот на 2018 година Друштвото расходуваше дел од своите недвижности, постројки и опрема со набавна вредност на износ од 28.544 илјади Денари (2017: 365.412 илјади Денари) и акумулирана депрецијација на износ од 28.544 илјади денари (2017: 363.858 илјади Денари). Нивната неотпишана вредност признаена во тековните расходи за 2018 година изнесува нула илјади Денари (2017: 1.544 илјади Денари) (Белешка 19).

6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер и лиценци	Вкупно
Набавна вредност		
На 01 јануари 2017	19.040	19.040
Ревалоризација	267	267
На 31 декември 2017	19.307	19.307
На 01 јануари 2018	19.307	19.307
Ревалоризација	(267)	(267)
На 31 декември 2018	19.040	19.040
Акумулирана депрецијација		
На 01 јануари 2017	18.507	18.507
Депрецијација за годината	437	437
Ревалоризација	266	266
На 31 декември 2017	19.210	19.210
На 01 јануари 2018	19.210	19.210
Депрецијација за годината	205	205
Ревалоризација	(266)	(266)
Корекција/пренос на депрецијација од нематеријални средства	(109)	(109)
На 31 декември 2018	19.040	19.040
На 31 декември 2017	97	97
На 31 декември 2018	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

31 Декември 2018	Средства по обј.вредност преку добивки и загуби	Вкупно
Средства според Извештајот за финансиската состојба		
Побарувања од купувачи, нето	12.704	12.704
Побарување од вработени	165	165
Побарувања од извршители	145	145
Парични средства и еквиваленти	301.669	301.669
	314.683	314.683

	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Позајмици	16.437	16.437
Обврски кон добавувачи	13.364	13.364
Обврски кон вработени	346	346
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	143	143
	30.290	30.290

31 Декември 2017	Средства по обј.вредност преку добивки и загуби	Вкупно
Средства според Извештајот за финансиската состојба		
Побарувања од купувачи, нето	9.891	9.891
Побарување од вработени	177	177
Побарувања од извршители	145	145
Парични средства и еквиваленти	179.160	179.160
	189.373	189.373

	Останати фин. обврски.по аморт.наб.вр.	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиската состојба		
Позајмици	22.663	22.663
Обврски кон добавувачи	12.134	12.134
Обврски кон вработени	4.422	4.422
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	129	129

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

	39.348	39.348
8. ЗАЛИХА		
	2018	2017
Сировини и материјали	38.401	31.984
Ситен инвентар	3.584	3.381
Резервни делови	899	838
	42.884	36.203
9. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА		
	2018	2017
Побарувања од купувачи		
Побарувања за радиодифузна такса	434.803	442.906
Домашни купувачи	64.582	58.890
	499.385	501.796
Намалено за: резервирања за оштетувања	(486.681)	(491.905)
Вкупно побарување од купувачи	12.704	9.891
Останати тековни побарувања		
Побарувања за дадени аванси	131	223
Побарување од вработени	171	177
Побарување од извршители	145	145
	447	545
Намалено за: резервирање за оштетувања	(6)	(6)
Вкупно останати побарувања	441	539
	13.145	10.430

Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата

Салдото на побарувањата од купувачите на датумот на известување може да се анализира според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2018	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	12.704	486.681	499.385
Исправка на вредност	-	(486.681)	(486.681)
Нето евидентирана вредност	12.704	-	12.704
31 декември 2017	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	9.891	491.905	501.796
Исправка на вредност	-	(491.905)	(491.905)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Нето евидентирана вредност	9.891	-	9.891
----------------------------	-------	---	-------

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Старосната структура на доспеаните, неоштетени побарувања на датумите на известување е како што следи:

	2018	2017
До 60 дена	4.122	3.651
Од 61 до 120 дена	1.749	2.868
Од 121 до 180 дена	1.316	588
Од 181 до 360 дена	1.087	1.587
Над 1 година	4.430	1.197
	12.704	9.891

Промените во сметката на резервирање на побарувањата и останати побарувања поради оштетување е како што следи:

Побарувања од купувачи	2018	2017
На 1 јануари	491.905	493.936
Расход поради оштетување за годината (Белешка 20)	2.880	41.272
Наплатени претходно резервирани побарувања (Белешка 17)	(8.104)	(3.643)
Отпис на оштетени побарувања поради изгубени тужби по судски одлуки	-	(39.660)
На 31 декември	486.681	491.905

Останати побарувања	2018	2017
На 1 јануари	6	40
Отпис на оштетени побарувања поради изгубени тужби по судски одлуки	-	(34)
На 31 декември	6	6

10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ

	2018	2017
Денарски сметки во домашни банки	300.806	178.222
Девизни сметки кај домашни банки	821	881
Готовина во благајна	42	57
	301.669	179.160

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Државен капитал

Според изводот од тековната состојба кај Централниот Регистар на Република Македонија вредноста на основната главнина не е утврдена. Според сметководствената евиденција на Друштвото вредноста на основната главнина на 31 декември 2018 и 2017 година изнесува 365.360 илјади Денари. Единствен сопственик на Друштвото е Влада на Република Македонија.

Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2018 и 2017 година е како што следи:

	Резерви	Вкупно
01 јануари 2017	6.299	6.299
Револоризација на нетековни средства (Бел.5 и 6)	797	797
31 декември 2017 / 01 јануари 2018	7.096	7.096
Револоризација на нетековни средства (Бел.5 и 6)	(797)	(797)
31 декември 2018	6.299	6.299

Резервите, кои со состојба на 31 декември 2018 изнесуваат 6.299 илјади денари (2017: 7.096 илјади денари) се состојат во целост од законски и ревалоризациони резерви, создадени врз основа на тековната законска регулатива. Законските резерви, се создадени во текот на годините преку распределба на добивката по оданочување. Во согласност со законската регулатива, Друштвото има обврска секоја година да издвојува 5% од својата нето добивка по оданочување, се додека нивото на тие резерви не достигне 10% од регистрарираниот капитал. Овие резерви можат да се користат за покривање на загуби и исплати на дивиденди на оснивачот, по претходна одлукана Управниот одбор.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. ПОЗАЈМИЦИ	2018	2017
Долгорочни позајмици со камата и обврски по финансиски наем		
Министерство за финансии преземен долг од лондонски и париски клуб, на износ од 22.511.865 денари, каматна стапка 4% годишно и период на враќање до 01.03.2020 година и грејс период од 1 година.	6.303	12.370
Вкупно долгорочни позајмици	6.303	12.370
Намалено за: тековна доспеаност	(5.634)	(5.048)
Долгорочен деп	669	7.322
Краткорочни позајмици со камата и обврски по финансиски наем		
Министерство за финансии превземен долг согласно договор за безкаматна позајмица од Буџет на РМ за сервисирање на доспеан долг за електрична енергија склучен со Министерство за Финансии на РМ, број на договор 08-30571/2 од 08.08.2008 и со рок на доспевање на 31.12.2008	10.000	10.000
Тековна доспеаност на долгорочни позајмици со камата	5.634	5.048
Обврски по камати	134	293
Краткорочни позајмици и тековно доспев.на долгорочни позајмици	15.768	15.341
Се вкупно позајмици	16.437	22.663
Прегледот на доспевањето на обврските по позајмици и финансиски наеми е презентирани во Белешката 3.3.		
Планот за отплата на долгорочните позајмици е како што следи:		
	2018	2017
Во рок од 12 месеци	669	5.628
Во рок од 2 - 5 години	-	1.694
Над 5 години	-	-
	669	7.322

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

13. ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ

На 31 декември 2018 година, салдото на одложените приходи во износ од 65.020 илјади денари (2017: 108.280 илјади Денари) се состои од следново:

	2018	2017
Донации од поранешни години		
Мрежен систем	7.171	7.171
Донација од МТТВ за III-та фаза и ТВ Мрежа од Норвешка влада за дигитализација на микробрановите мрежи	12.050	12.050
Дигитализација	43.969	87.229
Парични средства Тарбс	1.830	1.830
	65.020	108.280

Промените во сметката одложени приходи од донации е како што следи:

	2018	2017
На 1 јануари	108.280	183.493
Амортизација на материјални средства примени преку донации (Бел. 16)	(43.260)	(75.213)
На 31 декември	65.020	108.280

Разграничените приходи кои со состојба на 31 декември 2018 година изнесуваат 65.020 илјади денари (2017: 108.280) се однесуваат на приходи стекнати по основ на добиени донации како државна поддршка во недвижности, постројки и опрема. Одложен приход се признава врз основа на амортизација на материјалните средства примени од донациите.

Реализирањето на разграничените приходи ќе се признава на систематска основа која соодветствува на преостанатиот период на искористување на материјалните средства.

Во текот на 2018 година, ослободен е дел од разграничените приходи, признат во останатите тековни приходи во износ од 43.260 илјади Денари (2017: 75.213 илјади Денари) (Белешка 16).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се исказани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

14. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2018	2017
Обврски кон добавувачи		
Домашни добавувачи	8.448	7.220
Стренски добавувачи	4.916	4.914
Вкупно обврски спрема добавувачи	13.364	12.134
Останати обврски		
Обврски за данок на непризнати расходи и помалку исказани приходи	30.047	30.047
Однапред пресметани трошоци	550	751
Обврски за наемнина	411	101
Обврски за данок на додадена вредност	259	400
Обврски за плати, даноци и придонеси на вработени	249	4.352
Обврски за надоместоци спрема членови на надзорен и управен одбор	143	129
Останати обврски спрема вработени	97	70
Останати обврски	44	13
Обврски за персонален данок на доход	22	21
Обврски спрема осигурителни компании	16	-
Аванси на купувачи	15	15
Вкупно останати обврски	31.853	35.899
Вкупно обврски	45.217	48.033

15. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2018	2017
Продажба на домашен пазар		
Приходи од субвенции од Министерство за информатичко општество и администрација	232.050	39.000
Приходи од наемнини	16.985	20.484
Приходи од радиодифузна такса	-	150.090
Приходи од продажба на стоки и услуги	-	31
	249.035	209.605

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

16. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2018	2017
Приход од ослободување на разграничени донации (Бел.13)	43.260	75.213
Приход од наплатени претходно отпишани побарувања (Бел.9)	8.104	3.643
Приходи од судски, нотарски и трошоци за извршување	-	97
Приход од наплатени пенали, казни и штети	-	47
Останати приходи	-	180
	51.364	79.180

17. ПОТРОШЕНИ СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

	2018	2017
Енергија и гориво	27.920	27.511
Потрошени материјали	247	2.556
Потрошени канцелариски материјали	213	206
Потрошок на резервни делови	207	117
Отпис на ситен инвентар и автогуми	21	766
	28.608	31.156

18. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2018	2017
Бруто плати	48.801	53.041
Регрес за годишен одмор	1.744	1.878
Останати трошоци за вработените	503	631
	51.048	55.550

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

19. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ ТРОШОЦИ

	2018	2017
Услуги по договор за вработување	8.808	1.767
Загуби поради оштетување и отпис на кратк. побарувања (Бел.12)	2.880	41.272
Наемнини	2.619	2.361
Услуги за одржување	2.406	9.055
Интелектуални услуги	1.729	2.096
Услуги за обезбедување	1.628	1.678
Надомест на членовите на управен и надзорен одбор	1.598	1.353
Трошоци за вода, комуналли и зеленило	1.315	989
Премии за осигурување	1.258	226
Трошоци за службени патувања	1.108	1.264
ПТТ и транспортни трошоци	1.052	1.205
Обуки на вработени	390	243
Даноци, придонеси и чланарина кои не зависат од резултатот	258	960
Трошоци за здравствени прегледи	176	126
Неамортизирана вредност на расх.мат.средства (Бел. 5)	166	1.554
Трошоци за пропаганда, реклама и репрезентација	68	91
Банкарски услуги	62	220
Дополнително утврдени расходи од минати години	7	424
Останати услуги	380	379
Останати оперативни расходи	660	684
	28.568	67.947

20. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	2018	2017
Приходи		
Камати	1.978	1.322
Позитивни курсни разлики	-	3
	1.978	1.325
Расходи		
Камати	(9)	(43)
Негативни курсни разлики	(17)	(19)
	(26)	(62)
Нето финансиски приходи	1.952	1.263

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Усогласувањето на вкупниот данок на добивка според Билансот на успех за 2018 и 2017 е како што следи:

	2018	2017
Добивка пред оданочување	146.478	51.076
Усогласување за:		
Неодбитни трошоци за даночни цели	3.256	4.172
Основа за оданочување	149.734	55.248
Даночна стапка	10%	10%
Тековен даночен трошок	14.973	5.525
<i>Ефективна даночна стапка</i>	<i>10.22%</i>	<i>10,82%</i>

Друштвото нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие финансиски извештаи, бидејќи Друштвото не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

22. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2018, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат 48.922 илјади Денари (2018: 5.483 илјади Денари). На датумот на овие финансиски извештаи, не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на судски спорови. Раководството редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови.

Дополнително со состојба на 31 декември 2018 година Друштвото има покренато судски постапки против правни лица за наплата на побарувања на износ од 50.086 илјади денари (2017: 40.216 илјади денари).

Даночен ризик

Посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежи на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на Раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во посебните финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2018

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти

Трансакциите со поврзаните субјекти се извршени во согласност со тековните пазарни услови, цени и каматни стапки. Следната табела ги прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година.

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2018				
Министерство за информатичко општество и администрација	-	-	232.050	-
Влада на РМ	-	16.437	-	-
Клучен раководен кадар	-	-	-	1.330
Вкупно	-	16.437	232.050	1.330

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
2017				
Министерство за информатичко општество и администрација	-	-	39.000	-
Влада на РМ	-	22.663	-	-
Клучен раководен кадар	-	129	-	1.353
Вкупно	-	22.792	39.000	1.353

24. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2018 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018